



Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И
КОМПЈУТЕРСКО ИНЖЕНЕРСТВО






iLearn

- **Choice/Избор** е активност која овозможува да понудите избор со лимит на можните опции кои студентите би можеле да ги одберат.
- На пример, можете да го искористите при избор на проект, каде што ќе поставите лимит за секој проект да може да се избере од одреден број на студенти.

Choice/Избор


Додавање на материјали на курсот – Choice/Избор

1. Изберете ја опцијата **Turn editing on**
2. Кликнете на линкот **Add an activity or resource** во соодветната секција (тема или недела)
3. Во дополнителното мени одберете Choice



Додавање на материјали на курсот – Choice/Избор

4. На следниот прозорец потребно е да ги пополните следните полиња
- **Choice Name** – наслов на прашалникот како да се покажува на курсот
 - **Allow choice to be updated** – дозволете студентите да го менуваат својот избор
 - **Allow more than one choice to be selected** – дозволете студентите да избираат повеќе опции
 - **Limit the number of responses allowed** – доколку сакате да ограничите број на избори на одредена опција вклучете ја оваа опција
Кога за одредена опција границата ќе се достигне, опцијата се оневозможува за избор.



Adding a new Choice to Topic 4 Expand all


General

Choice name Термини за полагање на прв колоквиум

Description

Display description on course page

Display mode for the options Display horizontally



Options

Allow choice to be updated No

Allow more than one choice to be selected No

Limit the number of responses allowed No

Додавање на материјали на курсот – Choice/Избор

- **Option 1,2...** – опции за избор
 - **Limit 1,2..** – максимален број на избор на соодветната опција.
4. Во делот **Availability** можете временски да ја ограничите анкетата
- **Allow responses from** – датум и време од кога анкетата ќе биде достапна
 - **Allow responses until** – датум и време до кога анкетата ќе биде достапна
5. Одберете **Save and ...**


The screenshot shows the configuration interface for a Choice question. It includes the following elements:

- Limit the number of responses allowed:** A dropdown menu set to "Yes".
- Show available spaces:** A dropdown menu set to "No".
- Option 1:** A text input field with a red error icon and a help icon.
- Limit 1:** A numeric input field set to "0".
- Option 2:** A text input field with a help icon.
- Limit 2:** A numeric input field set to "0".
- Option 3:** A text input field with a help icon.
- Limit 3:** A numeric input field set to "0".
- Option 4:** A text input field with a help icon.
- Limit 4:** A numeric input field set to "0".
- Option 5:** A text input field with a help icon.
- Limit 5:** A numeric input field set to "0".
- Add 3 field(s) to form:** A red button to add more options.
- Availability:** A section with two rows of date and time pickers. The first row is "Allow responses from" and the second is "Allow responses until". Both rows have pickers for day (6), month (September), year (2021), and time (11:45), along with a calendar icon and an "Enable" checkbox.
- Show preview:** A checkbox and a help icon.

Преглед на Choice/Избор

Откако ја креиравте анкетата можете да ја отворите и да ги погледнете одговорите кои студентите ги избрале.

1. Кликнете на креираната анкета
2. Од десната страна кликнете на линкот **View # responses** (овој линк е достапен само за корисници со улога наставник)
3. На следниот прозорец ви се презентирани одговорите кои студентите ги избрале
4. Одговорите можете да ги симнете во ODS, Excel или текстуален формат



Prashalnik


View 2 responses

Your selection: Опција 2

The results of this activity will not be published after you answer.

Опција 1 Опција 2

Save my choice Remove my choice



Prashalnik Responses

Choice options	Опција 1	Опција 2
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Number of responses	1	1
Users who chose this option	<input type="checkbox"/> Damjan Mishevski	<input type="checkbox"/> Stefan Marincheski

Select all With selected Choose an action ...

Download in ODS format Download in Excel format Download in text format

← Втор колоквиум Jump to... Лабораториска вежба 1 →

За оние кои ги интересира повеќе

- Доколку имате желба да дознаете повеќе за делот со Choice/Избор кликнете на следните линкови:
 - [Choice activity](#)
 - [Choice settings](#)
 - [Using Choice](#)
 - [Choice FAQ](#)